



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 20 септември 1986
Скопје
Број 34 Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

544.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 септември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Делумно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Исковски Целил Руфан од с. Мислодежда, во траење од 1 година,
2. Митревиќи Павле Илија од с. Чифлик, во траење од 6 месеци.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-409

12 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

545.

Врз основа на член 281 став 3 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ВИСИНАТА И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ИСПЛАТУВА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ОБУЧУВАЊЕТО ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува висината и условите под кои ќе се исплатува еднократна парична помош на обврзниците на единиците и штабовите на цивилната заштита и другите обврзници на обучувањето (во понатамошниот текст: обврзници на обучувањето) кои за време на обучувањето, без оваа вина ќе се повредат и од тоа ќе настапи оштетување на организмот најмногу до 20%.

Член 2

Право на еднократна парична помош обврзниците на обучување можат да остварат само ако се повикани или упатени на обука за општонародна одбрана од надлежен орган, организација на здружениот труд, месна заедница или друга самоуправни организација и заедница.

Член 3

Исплатата на еднократната парична помош не влијае врз другите права кои лицето на кое таа помош е исплатена ги има по други основи, ниту

исплатената помош се смета во износот на надоместокот на штетата која му припаѓа по општите прописи ако со закон поинаку не е пропишано.

II. УСЛОВИ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ИСПЛАТУВА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Член 4

Висината на еднократната парична помош се утврдува според основницата што ја сочинува просечниот месечен чист личен доход во СР Македонија во претходната година од годината во која настанило оштетувањето на организмот најмногу до 20%.

Просечниот месечен чист личен доход од ставот 1 на овој член се утврдува врз основа на звавичните податоци на Републичкиот завод за статистика.

Член 5

Еднократната парична помош се исплатува според телесното оштетување, кое се утврдува на тој начин што основот од членот 4 на оваа уредба се множи со следните коефициенти, и тоа за:

50%	1
100%	1,5
150%	2
200%	2,5

Член 6

Еднократна парична помош му припаѓа на брачниот другар и на секој издржуван член на семејството на обврзникот кој се наоѓал на обучување, а од задобиевите повреди умре или загине.

Висината на еднократната парична помош од став 1 на овој член се утврдува според условите пропишани со оваа уредба.

Висината на еднократната парична помош од ставот 1 на овој член се зголемува за секој нареден член на семејството за по 10%.

Член 7

Ако обврзникот на обучување загина или умре од задобиевата повреда право на еднократна парична помош му припаѓа на:

— брачниот другар, освен ако брачната заедница без причина ја напуштил пред смртта на обврзникот на обука;

— децата родени во брак, вон брак, посвоени или земен на издржување ако не се постари од 18 односно 26 години, ако се наоѓаат на редовно школување, како и на децата без оглед на подмините на живот, кои се трајно неспособни за стопанисување, а неспособноста настанала пред навршувањето на 18 односно 26 години на живот;

— родителите, очувот и макеата ако обврзникот нема брачен другар ниту деца или ако брачниот другар и децата немаат право на помош;

— браќата и сестрите ако обврзникот нема брачен другар ниту деца или ако брачниот другар, децата, родителите, очувот и макеата, односно ако брачниот другар и децата немаат право на помош и ако браќата и сестрите не се постари од 18 односно 26 години, ако се наоѓаат на редовно школување или без оглед на подмините на старост ако трајно се неспособни за стопанисување, а неспособноста наста-

пила пред навршувањето на 18 односно 26 години на живот;

— на дедото и бабата ако обвиникот нема брачен другар, деца, родители, очув, макеа, браќа и сестри или тие немаат право на помош.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Од денот на влегување во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за остварување на еднократната парична помош во случај на повреда или смрт на обвиниците на обучување за одбрана и заштита настанати за време на оспособување, обука и вежби („Службен весник на СРМ“, бр. 32/78).

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1461/1
11 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

546.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 11/86, 17/86 и 30/86), во член 2, по точка 9, се додава нова точка 10, која гласи:

„10. за кредитирање на откупот на юриз, во износ до 200 мил. динари“.

Член 2

Во член 5, во алинеја 6, на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја која гласи:

„— за намената од точка 10 — со рок на враќање од 6 месеци и со каматна стапка од 10% годишно“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-202/1
11 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

547.

Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот за известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85 и 23/86), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — Централа — Скопје, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 14/86), во Прегледот број 2, точка 2, алинеја втора, стапката „0,45“, се заменува со стапката „0,40“.

2. Во Прегледот број 3, под „а) Од стопанство“, на реден број 7 Гостивар, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „9,50“, а збирната стапка „15,95“ се заменува со стапката „17,95“; на реден број 15 Крива Паланка, стапката за здравствено осигурување „7,20“ се заменува со стапката „8,50“, стапката за вработување „0,72“ се заменува со стапката „0,75“, а збирната стапка „14,32“ се заменува со стапката „15,65“; на реден број 25 Скопје, стапката за здравствено осигурување „7,10“ се заменува со стапката „8,60“, а збирната стапка „13,45“ се заменува со стапката „14,95“; и на реден број 27 Струмица збирната стапка „17,00“ се заменува со стапката „17,30“; а на реден број 30 — Штип, стапката за здравствено осигурување „8,50“ се заменува со стапката „10,00“, а збирната стапка „16,40“ се заменува со стапката „17,90“ а во Фусно-тата** стапката „0,10“ се заменува со стапката „0,40“.

Во истиот преглед 3), под „б) Од нестопанство“, на реден број 7 Гостивар, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „9,50“, а збирната стапка „16,55“ се заменува со стапката „18,55“; на реден број 15 Крива Паланка, стапката за здравствено осигурување „7,20“ се заменува со стапката „8,50“, стапката за вработување „0,72“ се заменува со стапката „0,75“, а збирната стапка „15,57“ се заменува со „16,90“; на реден број 17 — Куманово, стапката за култура „0,35“ и стапката за физичка култура „0,15“ се заменуваат со стапката „1,20“, а збирната стапка „18,35“ се заменува со стапката „19,25“; на реден број 25 Скопје, стапката за култура „0,40“ се заменува со стапката „1,40“, стапката за здравствено осигурување „7,10“ се заменува со стапката „8,60“, а збирната стапка „15,76“ се заменува со стапката „17,26“; и на реден број 27 Струмица, стапката за култура „0,48“ се заменува со стапката „0,53“, а збирната стапка „18,08“ се заменува со стапката „18,13“; и на реден број 30 — Штип стапката за здравствено осигурување „8,50“ се заменува со стапката „10,00“, а збирната стапка „17,95“ се заменува со стапката „19,45“.

3. Во Прегледот број 4, под „б) Од нестопанство“, на реден број 15 Крива Паланка, стапката за социјална заштита „0,38“ се заменува со стапката „0,30“, а збирната стапка „7,73“ се заменува со стапката „7,65“; на реден број 17 Куманово, стапката за култура „0,35“ и стапката за физичка култура „0,15“ се заменуваат со стапката „1,20“, а збирната стапка „7,90“ се заменува со стапката „8,60“; и на реден број 27 Струмица, стапката за култура „0,48“ се заменува со стапката „0,53“, а збирната стапка „9,48“ се заменува со стапката „9,53“.

4. Во Прегледот број 5, на реден број 8 Дебар, стапката за физичка култура „0,39“ се заменува со стапката „0,49“, стапката за здравствено осигурување за повреда на работа и професионално заболување „0,50“ се заменува со стапката „0,30“, а збирната стапка „2,60“ се заменува со стапката „2,50“; на реден број 17 Куманово, стапката за култура „0,35“ и стапката за физичка култура „0,30“ се заменува со стапката „1,20“, а збирната стапка „1,61“ се заменува со стапката „2,16“; и на реден број 27 — Струмица, стапката за култура „0,40“ се заменува со стапката „0,66“, стапката за физичка култура „0,45“ се заменува со стапката „0,80“, а збирната стапка „1,95“ се заменува со стапката „2,58“.

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-128/1

4 септември 1986 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,

м-р Методија Тошевски, с. р.

548.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јуни 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) членовите 65 и 82 од Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работната организација Земјоделско-индустриски комбинат „Винојут“ во Гевгелија, усвоена од работниците во основните организации на здружениот труд во состав на Работната организација, со референдум одржан на 26 јануари 1981 година, и

б) член 35 од Статутот на Работната организација означена во потточката а) на оваа точка од решението, донесена од работниците во основните организации на здружениот труд во состав на Работната организација, со референдум одржан на 26 јануари 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Земјоделско-индустриски комбинат „Винојут“ во Гевгелија на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоупраување во Гевгелија повеќе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на членовите 65 и 82 од Самоуправната спогодба и член 35 од Статутот означени во точката 1 на ова решение. Според наводите во предлогот, оспорените одредби од Самоуправната спогодба се противуставни и незаконити и тоа член 35 затоа што со него е предвидено гласањето на делегатите од една основна организација да се смета за еден глас, без да се прецизира дека е тоа само во случај кога работничкиот совет одлучува за прашања за кои работниците лично се изјаснуваат, а член 82 затоа што со него е предвидено за разрешување на директорот на работната организација работниците на основните организации да се изјаснуваат со референдум. Член 35 од Статутот, пак, се смета за противуставен и незаконит затоа што предвидува седницата на работничкиот совет да не може да се одржи ако на неа не присуствува ниту еден делегат од една или повеќе основни организации на здружениот труд, со што се оневозможува работата на работничкиот совет на работната организација, бидејќи во состав на работната организа-

ција има основни организации кои се наоѓаат во седништето на работната организација, па дури и во други социјалистички републики.

4. На седницата Судот утврди дека со член 65 од оспорената Самоуправна спогодба е предвидено гласањето на делегатите од една основна организација да се смета за еден глас.

Со член 529 став 1 од Законот за здружениот труд е предвидено ако во работничкиот совет на работната организација се избрани два или повеќе делегати од една основна организација, нивните гласови дадени за одлука на работничкиот совет да се сметаат како еден глас кога работничкиот совет одлучува за прашања за кои работниците лично се изјаснуваат.

Од означена законска одредба произлегува дека гласовите на два и повеќе делегати од една основна организација дадени за одлука на работничкиот совет се сметаат за еден глас само тогаш кога работничкиот совет одлучува за прашања за кои работниците лично се изјаснуваат. Тоа значи дека тие гласови не се сметаат за еден глас кога работничкиот совет одлучува за прашања за кои работниците не се изјаснуваат лично. Поради тоа, неопходно е во самоуправната спогодба, односно во нејзина посебна одредба точно да се прецизира дека гласањето на делегатите од една основна организација се смета за еден глас само тогаш кога работничкиот совет донесува одлука за прашања за кои работниците лично се изјаснуваат. Доколку тоа не се спори, нормата е непотполна и дава можност за толкување во смисла дека гласањето на делегатите од една основна организација се смета за еден глас и тогаш кога работничкиот совет одлучува за прашања за кои работниците не се изјаснуваат лично.

Со оглед на тоа што со член 65 од оспорената Самоуправна спогодба е предвидено гласањето на делегатите од една основна организација да се смета за еден глас, без во него или во спогодбата да се прецизира дека тој се однесува само тогаш кога работничкиот совет одлучува за прашања за кои работниците лично се изјаснуваат, Судот утврди дека оваа одредба е во спротивност со член 529 став 1 од Законот за здружениот труд.

5. Судот исто така утврди дека со член 82 од истата Самоуправна спогодба е предвидено за разрешување на директорот на работната организација работниците во основните организации да се изјаснуваат со референдум.

Со член 122 став 1 од Уставот на СР Македонија и со член 527 од Законот за здружениот труд е предвидено индивидуалниот работоводен орган во работната организација да се разрешува со одлука на работничкиот совет.

Од изнесената уставна и законска одредба произлегува дека разрешувањето на директорот на работната организација го врши работничкиот совет со своја одлука. Работничкиот совет, пак, може, согласно член 521 став 5 од Законот за здружениот труд, одлуката за разрешување на директорот на работната организација да ја изнесе пред работниците за да се изјаснат со референдум, само за потврдување на нивниот став.

Со оглед на тоа што со член 82 од оспорената спогодба е предвидено за разрешување на директорот на работната организација работниците во основните организации да се изјаснуваат со референдум од што произлегува дека работниците со референдум одлучуваат за разрешување на директорот на работната организација, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со член 122 став 1 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 527 од Законот за здружениот труд.

6. Судот, понатаму, утврди дека член 35 од Статутот предвидува седницата на работничкиот совет на Работната организација да не може да се одржи ако на неа не присуствува ниту еден делегат од една или повеќе основни организации.

Во член 119 став 3 од Уставот на СР Македонија и член 524 од Законот за здружениот труд,

во кои е утврден составот на работничкиот совет на работната организација и застапеноста во нејо на секоја основна организација во состав на работната организација и во член 529 став 1 и 4 од овој Закон, во кој е утврден начинот на донесувањето на одлуките на работничкиот совет на работната организација, не е предвидена можност за неододржување на седници на работничкиот совет на работната организација ако на неа не присуствува ниту еден делегат од една или повеќе основни организации.

Според мислењето на Судот, седницата на работничкиот совет на работната организација ќе се одржи доколку на неа се присутни повеќето од положените делегати од вкупниот број на делегати во работничкиот совет на работната организација (кворум). Доколку, пак, делегатите од некои основни организации во состав на работната организација, поради определени причини не се во можност да присуствуваат на седницата на работничкиот совет на работната организација, тие можат писмено или на друг начин да гласаат или да не гласаат за одлуката на работничкиот совет на работната организација. На тој начин, се овозможува работата на седницата на работничкиот совет на работната организација нормално да се одвива и да се оствари начелото секоја основна организација да биде застапена во работната организација. Во спротивно, можат да настанат такви тешкотии во работата на работничкиот совет кои ќе ја парализираат неговата работа.

Со оглед на тоа што со член 35 од оспорениот Статут е предвидено седница на работничкиот совет на работната организација да не може да се одржи ако на неа не присуствува ниту еден делегат од една или повеќе основни организации, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со член 119 став 3 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 524 и 528 став 1 и 4 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на ова решение.

У. бр. 163/85
25 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

549.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законноста на членовите 5 и 17 од Правилникот за решавање на станбените потреби, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд Завод за превентивна медицина, во состав на Работната организација Здравствен дом во Скопје со референдум одржан на 6. 04. 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Завод за превентивна медицина во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законноста на членовите 5 и 17 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, овие одредби се противуставни и незаконити затоа што предвидуваат право на решавање на станбените потреби покрај другите работници да имаат и: а) пензионираниите работници и б) членовите на потесното семејство на умрен или загинат

работник за кој пред одењето во пензија, односно пред смртта била во тек постапката решавање на нивните станбени прашања. Во предлогот се изнесува мислење дека со ваквиот начин на нормирање на овие односи на пензионираниите работници им се дава предност пред останатите работници за решавање на станбеното прашање, со што се повредува уставното начело на еднаквост на граѓаните.

4. На седницата Судот утврди дека со член 5 од оспорениот Правилник е предвидено право за решавање на станбените потреби, покрај другите работници, да имаат и пензионираниите работници како и членовите на потесното семејство на умрен или загинат работник за кои пред одењето во пензија односно пред смртта била во тек постапката за решавање на нивните станбени прашања. Понатаму, Судот утврди дека со член 17 од овој Правилник е предвидено ако при утврдувањето редот на првенството за решавање на станбените потреби има повеќе работници со ист број на бодови од становите што се доделуваат, предност да им се даде по следниот редослед: 1. работници кои се во пензија; 2. членовите на потесното семејство на умрен или загинат работник; 3. работници со поголем број на болни и стари членови во потесното семејство; 4. работници инвалиди на трудот; и 5. работници со подолг работен стаж. Најпосле, Судот утврди дека оспорениот Правилник одржи основни и мерила за распределба на станови на работниците, а оспорените одредби всушност предвидуваат можност и пензионираниите да учествуваат во распределбата и под определени услови заедно со означените категории да имаат предност при еднаков број на бодови.

5. Согласно Оддел II став 3 алинеја 6 на Основните начела и член 22 од Уставот на СР Македонија, како и член 126 од Законот за здружениот труд, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, меѓу другото, ја сочинуваат и солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секој, кои се засновани врз оваста на работните луѓе, дека своите трајни интереси можат да ги остваруваат само врз тие начела. Понатаму, согласно член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/83) и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправен општ акт ги утврдуваат основните и мерилата за распределба на становите. Какви основни и мерила ќе предвидат е самоуправно право на работниците, но тие треба да бидат во согласност со Уставот и Законите, водејќи при тоа сметка посебно за уставното начело на солидарност и заемност.

Според мислењето на Судот, со определувањето при распределбата на станови при ист број на бодови предност да им се дава на пензионираниите работници или на поблиските членови на умрените или загинатите работници, доколку тие барањето за стан го поднеле пред пој факт се афирмира начелото на солидарност меѓу работници и не се овозможува стан да добијат оние кои станбеното прашање не го решиле за време на својот работен век или на членовите на оние работници кај кои настанал несрекен случај

Со оглед на тоа што со член 5 од оспорениот Правилник е предвидено право за решавање на станбените потреби, покрај другите работници, да имаат и пензионираниите работници, како и членовите на потесното семејство на умрен или загинат работник за кој пред одењето во пензија, односно пред смртта била во тек постапката за решавање на нивните станбени потреби, а со член 17 е предвидено на овие работници при ист број на бодови да им се дава предност при распределбата на станови, Судот утврди дека овие одредби не се во не-согласност со начелото на еднаквост на работниците во нивните права, утврдено во алинеја 9 на став 3 од Одделот II на Основните начела и во член 204 од Уставот на СР Македонија и со член 42 од

Законот за станбените односи, односно дека не се во спротивност со членовите 126 и 463 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 294/85,
2 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

550.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 133 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 3 јуни 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 15 и 17 од Правилникот за услови и постапка на изведување на специјализации по стоматолошките дисциплини на Стоматолошките клиника при Стоматолошкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, донесен од Работничкиот совет на Основната организација „Стоматолошки клиника“ во Скопје на 22 декември 1982 година и Одлуката за зголемување на надомест на трошоците за специјализација, донесена од Работничкиот совет на означената Клиника на 5 јуни 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација „Стоматолошки клиника“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законноста на член 15 од Правилникот и на Одлуката означени во точката 1 од оваа Одлука. Според наводите во предлогот, со оспорениот член 15 од Правилникот и со неговите измени и дополнувања е предвидено дека кандидатот упатен на специјализација, односно установата која упатува свои кандидати на специјализација, се должни да ги сносат трошоците за специјализација кои изнесуваат 30.000 динари, а според изените 50.000 динари. Од друга страна, пак, според член 16 од Правилникот кандидатите кои се наоѓаат а специјализација не добиваат материјално надоместување за времето поминато на специјализација, поред мислењето на предлагачот, од Законот за здравствена заштита произлегува дека здравствените организации во кои се спроведува специјализација не се овластени со своите самоуправни општи акти да утврдуваат права и обврски за здравствените организации кои упатиле свои кандидати на специјализација, ниту, пак, права и обврски за здравствените работници кои се наоѓаат на специјализација. Ова потолку повеќе, што специјализантите за време на обавувањето на стажот на специјализација во работен однос во здравствената организација ги впаѓа на специјализација, а обавувајќи го стажот на специјализација во клиниките и институтите, тие истовремено укажуваат и здравствена заштита и со тоа учествуваат во остварувањето на доходот на здравствените организации во кои се на специјализација, но не учествуваат во распределбата на доходот на тие организации.

4. Претставникот на доносителот на оспорените акти на јавната расправа наведе дека треба да се платуваат трошоците направени во врска со специјализацијата, затоа што специјализантите со своја работа прават трошоци, од Заедницата се доаваат лимитирани средства кои не се доволни за кривање на направените трошоци. Понатаму, на-

веде дека избраните средства се користат за надоместок за дополнителниот труд на наставниците — ментори на специјализантите, за спрочно издигнување и усовршување на специјализантите со следење на научните достигнувања, посети на конгреси, семинари и слично.

5. Судот на јавната расправа утврди дека во член 15 од Правилникот се предвидува должност на кандидатот на специјализација односно на установата која го испраќа на специјализација да ги сноси трошоците за специјализација во износ од 30.000,00 а според означената Одлука 50.000,00 динари. Според член 16 од Правилникот, пак, кандидатите на специјализација не добиваат материјално надоместување за времето поминато на специјализација. Во член 17 од Правилникот е предвидено дека „непочитувањето на одредбите од овој Правилник повлекува дисциплинска одговорност со санкција на прекинување на обавувањето на специјализацијата“.

6. Согласно член 177 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85), здравствените работници и здравствените работници со високо образование можат да специјализираат определени гранки на специјалност. Според член 180 од истиот Закон, специјализацијата на здравствените работници се врши на клиниките и институтите и другите високообразовни и научно-истражувачки организации во Републиката, во заведот за здравствена заштита и во други здравствени организации кои ги исполнуваат условите што ги пропишува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Според членовите 178 и 181 од означениот Закон, гранките и времетраењето на специјализацијата ги определува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика со претходно мислење на соодветната високообразовна организација и Републиката заедница за здравствена заштита, а специјализацијата ја одобрува претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Според член 181 став 2 од Законот за здравствена заштита, здравствените организации и другите самоуправни организации и заедници со самоуправен општ акт, во согласност со критериумите утврдени во здравствениот регион односно во Републиката заедница, ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на кандидатите за специјализација, како и правата, обврските и одговорностите на изборните кандидати спрема здравствената организација, односно друга самоуправна организација и заедница. Според член 185 од означениот Закон, начинот на спроведувањето на стажот на специјализација и на полагањето на специјалистичкиот испит ги пропишува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика. Што се однесува, пак, до обезбедувањето на средства за задоволување на потребите од здравствена заштита согласно член 92 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација која врши дејност во областа на здравството и социјалната заштита го стекнуваат доходот на основната организација од вкупниот приход што таа ќе го оствари со слободна размена на трудот, непосредно или преку јуносно во рамките на самоуправната интересна заедница од доходот на другите основни организации, според придонесот што по дале со својот труд во овоздавањето на нова вредност во материјалното производство, во зголемувањето на производноста на вкупниот општествен труд и во развојот на општеството во целост. Воедно, со член 6 од Законот за здравствена заштита е предвидено дека потребите од здравствена заштита и средствата за нивно задоволување ги утврдуваат, врз начелата на заемност и солидарност, работниците, другите работни луѓе и граѓаните непосредно во самоуправните организации и заедници и преку своите делегации и делегати во самоуправните интересни заедници за здравствена заштита и во соработката на општествено-политичките заедници. Според став 2 на овој член, потребите и средствата од став 1 се утврдуваат со самоуправна спо-

подба за основите на плановите и програмите за работа и развој на самоуправните организации и заедници и на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита и со договорите за основите на општествените планови како и со општествените планови на општествено-политичките заедници.

Од изнесените законски одредби произлегува дека организациите што вршат дејност од областа на здравството по стекнуваат доходот со слободна размена на трудот. Средствата за вршење дејноста на здравствените организации, пак, се утврдуваат со самоуправна спогодба за основите на плановите и програмите за работа и развој, а во тие планови и програми се опфатени сите работи што се извршуваат во овие самоуправни организации и заедници, што значи дека се опфатени и работите што се однесуваат на специјализацијата. Притоа, од Законот не произлегува можност и овластување за клиниките и институтите и другите организации во кои се врши специјализацијата, со самоуправен општ акт да предвидуваат обврска и одговорности односно да предвидуваат обврска за надоместок на трошоците за специјализација за кандидати упатени на специјализацијата и за организациите што упатиле свои кандидати на специјализација.

Со оглед на тоа што клиниките, институтите и другите организации на кои се врши специјализација доходот по стекнуваат со слободна размена на трудот, тие не се овластени со самоуправен општ акт да утврдуваат обврска за надоместок на трошоци за специјализација.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека членовите 15 и 17 од означениот Правилник и означената Одлука не се во согласност со означените одредби од Законот за здравствена заштита и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 46/86
3 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

551.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 3 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за утврдување висината на болничките трошоци во 1985 година бр. 06-1604/14, донесена од Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување во Штип, на седницата одржана на 26 декември 1984 година, во време на нејзиното важење, не била во согласност со Законот за здравствената заштита.

Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

2. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување на болничките трошоци од 1 јули 1985 година бр. 04-21/5, донесена од Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Штип, на седницата одржана на 24 јуни 1985 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување во Штип на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законноста на одлуките означени во точките 1 и 2 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за нивната законност.

5. На јавната расправа Судот утврди дека со донесување на второоспорената престапа да важи првооспорената одлука, но, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, има правна можност за оценување на законноста на одлуката што престанала да важи. Судот, потоа, утврди дека со првооспорената одлука е определена висината на болничките трошоци за осигурениците од Основната заедница на здравството и здравственото осигурување во Штип кои остваруваат здравствена заштита во други здравствени организации надвор од Медицинскиот центар во Штип без да бидат упатени со болнички упат од овој Центар и дека овие трошоци изнесуваат 770 динари за секој болнички ден, односно 1400 динари за интензивна нега. Најпосле, Судот утврди дека второоспорената одлука, содржински е идентична со првооспорената, освен во висината на болничките трошоци кои се определени во износ од 50% од направените болнички трошоци.

6. Според член 58 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83 и 43/85), правата од здравствена заштита се остваруваат под условите и на начин утврдени со овој закон, со самоуправните општи акти на заедниците на здравствена заштита и на самоуправните организации и заедници, во согласност со овој Закон. Со член 59 став 1 од истиот Закон е предвидена можност здравствена заштита да се остварува и независно од условите утврдени во смисла на член 58 од овој Закон, доколку корисниците на здравствената заштита ја платат разликата во цената на здравствената услуга. Во став 2 на истата законска одредба е предвидено трошоците за користење на здравствена заштита надвор од подрачјето на Заедницата на здравствена заштита да ги поднесува заедницата на здравствената заштита во случаите кога корисникот е упатен од здравствената организација или лекарската комисија или е без упат кога е во прашање итен медицински случај.

Од изнесените законски одредби произлегува дека заедниците за здравствена заштита ги поднесуваат трошоците за користење на здравствена заштита надвор од нејзиното подрачје само кога корисникот е упатен од здравствената организација или од лекарската комисија или е без упат кога е во прашање итен медицински случај, додека, пак кога корисникот здравствената заштита ја користе во висината меѓу цената на здравствената заштита на здравствената работна организација во подрачјето на својата заедница на здравствена заштита и цената на здравствената работна организација во подрачје која му ја дала здравствената заштита. Тоа значи, дека Заедницата е должна да признае на осигуреникот износ како и на осигурениците кои ја користат здравствената заштита е здравствената организација од нејзиното подрачје.

Со оглед на тоа што со оспорените одлуки висината на болничките трошоци початаму е дадена во определен износ, а не како разлика во цената на здравствената услуга, и што оваа висина е различна од висината на овие трошоци кои им се наплатуваат на осигурениците кои се лекуваат во здравствената организација од подрачјето на Заедницата Судот утврди дека првооспорената одлука, во времето на нејзиното важење, не била во согласност со член 59 од Законот за здравствената заштита, а второоспорената одлука не е во согласност со оваа законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 155/86
3 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

552.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 3 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 08-1549/1 за измена и дополнување на Одлуката за донесување план за реализација на Централното градско подрачје, донесена од Собранието на општина Битола, на седницата одржана на 10 мај 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Битола“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 269/85, од 9 април 1986 година, поведе постапка за оценување законноста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што за измените и дополнувањата на Планот за реализација, усвоени со оспорената Одлука претходно не е организирана јавна расправа, поради што пред Судот се постави прашањето за согласноста на оспорената Одлука со член 31 и член 37 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

4. На седницата и на јавната расправа, Судот утврди дека оспорената Одлука е донесена од Собранието на општина Битола на седницата одржана на 10 мај 1985 година. Со неа се врши измена и дополнување на Одлуката за донесување план за реализација на Централното градско подрачје на општина Битола („Службен гласник на општина Битола“ бр. 2/83). Измените и дополнувањата според член 2 од оспорената Одлука, се однесуваат на променување спрема север на постојниот објект на ПТТ — Битола, која предвидува и рушење на два објекти од П+1 кат, предвидени со деталниот урбанистички план. Понатаму, Судот утврди дека за означената измена на Планот е обезбеден јавен увид кој траел од 27 март до 3 април 1985 година. Меѓутоа, по неа не е организирана јавна расправа.

5. Согласно член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85), просторниот и урбанистичкиот план, освен урбанистичкиот проект, за-

должително се ставаат во фазата напред на план на јавен увид и јавна расправа, а постапката за обезбедување на јавен увид и јавна расправа ја утврдува Собранието на општината. Во член 34 од овој закон е предвидено дека просторен односно урбанистички план донесува Собранието на општествено-политичката заедница. Според член 37 од овој закон, просторните и урбанистичките планови можат да се изменуваат и дополнуваат доколку е тоа неопходно заради нивното усогласување со целите и задачите утврдени во ореднорочните планови за општествено-економскиот развој или поради дејство на виша сила, а измените и дополнувањата на просторните и урбанистичките планови се вршат на начин и постапка пропишани со овој Закон за нивното донесување. Согласно, пак, член 38 од овој Закон, измени и дополнувања на деталниот урбанистички план од помал обем во поглед на измена на габаритот на објектот, намената на дел од објектот, доградба и надградба на објектот, нивелационата кота и градежната линија, можат да се вршат само врз основа на пропис на општината.

Од изнесените законски одредби произлегува дека секоја измена или дополнување на планот мора да се врши по пропишана постапка во која ќе се обезбеди јавен увид и ќе се организира јавна расправа, освен во случаите од член 38 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, кога оваа постапка не е задолжителна.

Во конкретниот случај, измената во Планот за реализација, предвидена со оспорената одлука, покрај доградбата на постојниот објект на ПТТ — Битола, повлекува и рушење на два станбени објекти, поради што Судот утврди дека со неа се врши измена во Планот од поголем обем.

Со оглед на тоа што пред донесувањето на оспорената одлука не е организирана јавна расправа, Судот утврди дека таа не е во согласност со член 31 и член 37 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 269/85
3 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**281.****ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РЕСЕН**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската ЗИЗ за здравствена заштита — Ресен, Собранието на Заедницата, со рамноправно учество на Соборот на корисници на услуги — работници и Соборот на делегати — даватели на услуги, на заедничката седница одржана на 21 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за стапките на придонесот за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на корисниците — работници од општината Ресен за 1986 година, бр. 02-92/1 од 30 декември 1985 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 13/86, во членот 1 став 3 по зборовите: „Секретари-

јатот за внатрешни работи при Собранието на општината Ресен“, се става точка и запирика и се до-
дава:

- Здравствениот дом — Ресен;
- РО „Преспатекс“ Ресен ООЗТ Крзно
- РО „Преспатекс“ Ресен ООЗТ Конфекција
- РО „Преспатекс“ Ресен ООЗТ Хемиски влакна
- РО „Преспатекс“ Ресен ООЗТ Работна заед-
ница
- РО „Преспатекс“ Ресен ООЗТ Туристичка на-
селба — Отешево.
- Завод за превенција, лекување, и рехабилита-
ција на хронични респираторни неспецифични заболувања — Отешево;
- Земјоделска задруга „Мите Прилуковски“ —
с. Царев Двор;
- ЗК „Преспанско јаболко“ — Ресен — ООЗТ
Сточар, погон Килимара — Ресен;
- ШИП „Преспа“ — Ресен, ООЗТ Дрвна индус-
трија
- КРО „Пролетер“ — Ресен и
- Клубот на пензионерите — Ресен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на
СРМ“.

Бр. 02-3/1
21 мај 1986 година
Ресен

Претседател,
Спасе Марковски, с. р.

ОБЈАВА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ- ВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за
саден материјал („Службен весник на СРМ“ број
10/73), Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство објавува дека во Регис-
тарот на производители на саден материјал, за про-
изводство на шумски саден материјал е запишана
следната Работна организација:

Работна организација за средно насочено обра-
зование — Земјоделско шумарски училиштен центар
„Иво Лола Рибар“ — Кавадарци.

Бр. 09-1281
15 мај 1986 година
Скопје

Од Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е за-
веден спор за утврдување право на сопственост
помеѓу тужителот Ханафие Пурковиќ, ул. „Градски
парк“ бр. 9, Скопје, и тужениот Недељковиќ Мио-
драг, со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000
динари. Во тој спор, во смисла на член 84 од ЗПП,
му е поставен привремен застапник на тужениот. За
привремено застапување е назначена Елена Миовска
Граматиќова, адвокат, која ќе го застапува туже-

ниот сè додека истиот или негов полномошник не
се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. П.
бр. 4961/84. (122)

Пред овој суд е покрената постапка за аморти-
зација на чек бр. 16048844 на износ од 20.000,00 ди-
нари издаден од Поштенската штедилница — Бел-
град.

Се моли секој о кој знае нешто за чекот или
кај кого чекот се наоѓа, за истото да го извести
судот или да го достави во судот. Во спротивно,
истиот ќе биде поништен во рок од 60 дена по обја-
вувањето на овој оглас.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр.
103/86. (126)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак
по тужбата на тужителот Селадин Мемед од Скопје,
ул. „Мемничка“ бр. 21, нас. Шуго Оризари, против
тужената Џемиле Мемед на привремена работа во
Австрија, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Џемиле Мемед да се јави
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на
овој оглас или во истиот рок да ја достави својата
точна сегашна адреса на живеење. Доколку туже-
ната не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапу-
вана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI.
П. бр. 2358/86. (127)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е
поднесена тужба за развод на брак од тужителот
Фари Шериф од Скопје, ул. „Петар Манушков“ бр.
201-а, против тужената Ирфет Камил Шериф од
Скопје, ул. „Овчеполска“ бр. 1, а сега со непозната
адреса на живеење.

Се повикува тужената Ирфет Камил Шериф од
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот. Во спротивно, на истата ќе
и биде одреден привремен старател кој ќе ги заста-
пува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI.
П. бр. 2437/86. (128)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор
за раскинување на договор за доживотна издршка
по тужбата на тужителот Цене Стојан Цветковски
од с. Јегуновце, против тужениот Златко Ценов Цвет-
ковски од с. Јегуновце, сега на привремена работа
во САД, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Златко Ценов Цветков-
ски од с. Јегуновце, сега на привремена работа во
САД, со непозната адреса, да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово, да постави свој полномошник
или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена.
Во спротивно, по истекот на овој рок, судот по
службена должност ќе му постави привремен стар-
тел кој ќе се грижи за неговите права и интереси
во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1216/86
(123)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор
по тужбата на тужителите Фатиме Деари и Африм
Деари, двете од с. Селце, застапувани од законскиот
застапник Адмије Бакија, против тужениот Рамадан
Сали Деари од с. Шипковица, сега на привремен
работа во СР Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Рамадан Сали Деари од
с. Шипковица, сега со непозната адреса во СР Герм-
анија, да се јави пред овој суд, да ја достави својат

адреса или постави свој полномошник во рок од 30 дена. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се прижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1164/86.
(124)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Мамуди Адиле од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 133, против тужениот Мамуди Абдулкадри од Тетово, сега со непозната адреса во САД.

Се повикува тужениот Мамуди Абдулкадри од Тетово сега со непозната адреса во САД, да се јави пред судот, да ја достави својата адреса или постави свој полномошник во рок од 30 дена. Во спротивно, судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се прижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1277/86.
(125)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 471 од 14. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-2067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ под фирма: Општинска самоуправна интерес на заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Ц. О. — Кратово, Кратово. ОСИЗ е основана со Самоуправната одлука за основање под бр. 1-39/1 од 12. III. 1986 година, усвоена и потпишана од 29 основачи.

Основни дејности:

140231 и 140235 — самоуправна интересна заедница во областа на образованието и детската заштита.

Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Кратово, во правниот промет со трети лица застапува во своје име и за своја сметка со неограничена целосна одговорност (Ц. О.).

За своите обврски спрема трети лица во правниот промет, Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата Кратово, одговара со сите свои средства со целосна неограничена одговорност (Ц. О.).

Лице овластено за застапување е Ароов Ранко, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 471/86.
(229)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 474 од 10. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-2068-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ под фирма: Општинска самоуправна интересна заедница за култура и физичка култура, Ц. О. — Кратово, ул. „Томо Куковски“ бб.

Општинската самоуправна интересна заедница за култура и физичка култура е основана со самоуправната одлука за основање на ОСИЗ за култура и физичка култура — Кратово, под бр. 01-19 од 14. IV. 1986 година, усвоена и потпишана од 29 основачи.

Основни дејности:

140234-140233 — самоуправна интересна заедница во областа на физичката култура и културата.

Општинската самоуправна интересна заедница за култура и физичка култура — Кратово, во правниот промет со трети лица застапува во своје име и за своја сметка со неограничена целосна одговорност (Ц. О.).

За своите обврски спрема трети лица во правниот промет, Општинската самоуправна интересна заедница за култура и физичка култура — Кратово, одговара со сите свои средства со целосна неограничена одговорност (Ц. О.).

Лице овластено за застапување е Ароов Ранко, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 474/86.
(230)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 472 од 10. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1543-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Општинската самоуправна интересна заедница за култура, Ц. О. — Кратово, ул. „Маршал Тито“ бр. 1, со следните податоци: Се брише од регистарот Општинската самоуправна интересна заедница за култура, Кратово, ул. „Маршал Тито“ бр. 1.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 472/86.
(231)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 470 од 14. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1458-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на СИЗ од судскиот регистар со следните податоци: Се брише од регистарот Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Кратово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 470/86.
(232)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 469 од 14. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1440-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на СИЗ со следните податоци: Се брише од регистарот Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование, Ц. О. — Кратово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 469/86.
(233)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 473 од 10. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1862-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура, Ц. О. — Кратово, ул. „Маршал Тито“ бр. 1, со следните податоци: Се брише Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура — Кратово, ул. „Маршал Тито“ бр. 1.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 473/86.
(234)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 515 од 10. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 1-99-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за збрижување, воспитание и образование „Вепели Цветови“, Ц. О. — Скопје, ул. „Михаил Чаков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Загорка Вангелова, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Димко Петрески, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 515/86.
(239)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 510 од 9. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1373-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Перо Гулевски, секретар без ограничување, а се запишува новиот застапник Николина Цветковска, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 510/86.
(241)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 499 од 16. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2022-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Семесен стан“, О. Сол. О. — Скопје, ул. 710 бр. 1, со следните податоци: Се запиша промената на својството на лицето овластено за застапување. Досегашниот в. д. директор Бадников Љупчо, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 499/86. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 572 од 30. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1557-0-0-0, по запиша во судскиот регистар бришењето поради престанок на Општинската самоуправни интересна заедница на физичка култура, со целосна одговорност — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 572/86. (255)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 568 од 27. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1766-0-0-0, по запиша во судскиот регистар бришењето на СИЗ Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност, Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 30, со следните податоци: Се брише Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 30.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 568/86. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 569 од 27. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1415-0-0-0, по запиша во судскиот регистар бришењето на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитанието и образованието и научните дејности, Ц. О. — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бб, со следните податоци: Се брише Општинската самоуправни интересна заедница на воспитанието и образованието и научните дејности, Ц. О. — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 569/86. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 567 од 27. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-2072-0-0-0, по запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ под фирма: Општинска самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, со целосна одговорност Куманово, ул. „Братство единство“ бб.

Општинската самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово е основана со Самоуправната спогодба бр. 08-125/I-1 од 14. IV. 1986 година.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана од 75 основачи.

Основни дејности:

140231 — шифра на дејноста на Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76) — СИЗ од областа на предучилишно и основно воспитание и образование:

— 140235 — СИЗ од областа на социјална и детска заштита.

ОСИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзино основање.

За обврските спорени во правниот промет со трети лица ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Драгомир Цветковиќ, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 567/86. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 591 од 20. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-13-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Радмила Радовановиќ, декан, а се запишува новиот застапник д-р Виколета Чепујнска, в. д. декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 591/86. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 492 од 26. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2071-0-0-0, по запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на занаетчијската задруга пор фирма: Градежна занаетчијска задруга „Феникс“, со Р. О. Месен трговски центар Лисиче 6-б, Скопје.

Самоуправната спогодба е донесена и потпишана на 27. II. 1986 година.

Основачи на задругата се следниве здружени задругари — занаетчиј: Јанковски Љубомир, Најдески Живко, Јорданоски Методија, Јанковска Елизабета и Донев Илија, сите од Скопје.

Основни дејности:

- 157 — сидаро-фасадерски,
- 158 — армирачки,
- 159 — тесароки,
- 160 — покривароки,
- 161 — паркетарски.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата основачите одговараат во висина на нужниот влог од 10.000 динари.

Лице овластено за застапување е Јанковска Елизабета, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 492/86. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 523 од 5. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1021-0-0-0, по запиша во судскиот регистар пристапувањето кон здружување на нови задругари и престанок на својството на задругари. Браваро-вагарската задруга „Вагар“, Р. О. — Скопје, ул. „Индустриска зона“, Југ бб, со следните податоци: Се запиша пристапувањето кон здружувањето на задругарите: Славковски Трајко и Атанасовски Слободан, а се запиша пристапувањето кон здружување на нови задругари на Костовски Трајче.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 523/86. (271)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 644 од 12. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-62-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Тефејуз“, Скопје Ц. О. ул. „Христијан Карлош“ бб, Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Неби Фахил, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Бугариќ Редип, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 644/86. (272)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 585 од 4. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1519-0-0-0, по запиша во суд-

скиот регистар бришењето поради престанок на Општинската заедница за образование и наука „Тетово“, Ц. О. — Тетово, ул. „И. Р. Лола“ бр. 96, со следните податоци: Се брише поради престанок Општинската заедница за образование и наука „Тетово“, Ц. О. — Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 96.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 538/86. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 451 од 4. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-2076-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница под фирма: Општинска самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата „Тетово“, со целосна одговорност, ул. „Иво Рибар“ бр. 96 — Тетово.

ОСИЗ е основана од Самоуправната спогодба бр. 0101-4/1 од 14. IV. 1986 година од 60 основачи.

Основни дејности:

140231 — СИЗ во областа на образованието.

140235 — СИЗ во областа на детската заштита.

ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата „Тетово“ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба.

ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата „Тетово“ за обврските сторени во правниот промет со трети лица, согласно самоуправната спогодба за основање, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Киро Триковски, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 451/86. (279)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 394 од 16. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2069-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Стојаково“, Р. О. — с. Стојаково, ул. „Јане Сандански“ бр. 16 — Гевгелија.

Задругата е основана со одлука на здружените земјоделци од 5. VI. 1986 година.

Основачи на задругата се следните задругари: Карагошев Митко, Јованчиков Милко, Дучев Илија, Карагошев Ристо, Карагошева Роска, Домов Томе, Рамаданов Костадин, Пенев Гордан, Ренков Томе, Лачков Петар, Петков Ристо, Гавоталиев Василије, Поп-Тошев Ристо, Поп-Тошев Симеон, Брамаков Христо, Карагошева Катерија, Каев Димитар, Арнаудов Бориљоје, Зафиров Костадин, Павлов Глигор, Побреќлиев Васил, Рамаданов Петар, Донов Ристо, Јованчиков Илија, Стамков Ристо, Солаков Димитар, Карагошев Слободан, Стамов Ѓорѓе, Панов Тодор, Арнаудов Драги, Попов Пантелија и Зафирова Менка.

Основни дејности:

— земјоделско производство, пласман на земјоделско производство, градинарство, овоштарство и лозарство, собирање на лековити растенија, шумски плодови.

— откуп, вршење на услуги и давање на совети на здружените земјоделци — кооперанти во врска со земјоделското производство, вршење на услуги со земјоделска механизација, набавка и промет со сите видови репроматеријали потребни за земјоделско производство.

Споредни дејности:

— штедно-кредитна служба, набавка и промет на пражени материјали, набавка и промет на техничко и опремно дрво, промет со мешани стоки, вршење и услуги од малото стопанство.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и здружените земјоделци за секоја обврска во висина на здружениот влог кој изнесува 20.000 динари.

Лице овластено за застапување е Костадин Рамаданов, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 394/86. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 416 од 5. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 292065-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Нов Дом“ Р. О. — Кичево, ул. „Гоце Делчев“ бб.

Основачи на задругата се:

Ѓорѓиоски Благоја, Митрески Зоран, Божиновска Славица, Трајаноска Весна, Ѓорѓиоски Цветко, Цветаноски Борче, Стојанов Милош, Ѓорѓиоска Благица, Штерјоски Јордан, Јаковски Стојче, Трајановски Антон, Митрески Војо, Стојаноска Бојана, Павлески Ангеле, Ѓорѓиоски Ратко, Стојанова Велика, Јаковска Милка, Трајаноски Петрашија, Павлеска Љубинка, Мишкоска Ленка и Абулоски Акид.

Основни дејности:

1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на задругата;

2. организирање на штедење за стан за членовите на задругата;

3. купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени со станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на задругата заинтересирана за вршење на дејност со личен труд, од општествено-правни лица за потребите на своите членови.

4. набавување на пражени и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови;

5. одржување на станбени згради и станови на членовите на задругата.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и во свое име и за сметка на своите членови.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено солидарно задругарите до височина на прикратниот износ на влогот од 30.000 динари односно по 150.000 динари за секоја обврска

Лице овластено за застапување е Ѓорѓиоски Благоја, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 416/86. (235)

Окружниот суд во Скопје, со решението Срег. бр. 537 од 14. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1479-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Ц. О., Градски сид блок IX локал 2-д, со следните податоци: Се запишува како нов застапник Аница Божиновска, претседател на Извршниот одбор на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, без ограничување, а се брише досегашниот застапник Величко Андреевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 537/86. (238)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 526 од 19. V. 1986 година на регистарска влошка бр. 2-2070-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на конституирањето на занаетчиската задруга под фирма: Прадежно-изолаторска задруга „Макотерм“, Р. О. — Скопје, ул. „Борка Талески“ бр. 3 — Скопје.

Со одлуката на здружените занаетчији задругата е основана на 21. III. 1986 година.

Основачи на задругата се: Ефтимов Филип, Стојанов Стевчо, Соколовски Стојан, Ѓорѓиевски Ѓорѓија, Симоновски Славе и Маневски Видосав.

Основни дејности:

- ѕидаро-фасадерски работи;
- покриварски работи;
- изолаторски;
- молеро-фарбарски;
- лимарски;
- други прадешно занаетчиски работи во градежништвото.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Здружените занаетчији за обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат супсидијарно до висината на здружениот влог од 20.000 за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Ефтимов Филип, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 526/86. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 520 од 12. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 1-264-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работничкиот универзитет „Благоја Спачковски“ Титов Велес, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вулчевиќ Лила, директор, а се запишува како нов застапник Настова Марија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 520/86. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 562 од 21. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1518-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за општинска заштита Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноември“, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување а се запишува како нов застапник Ката Крковиќ, претседател на Извршниот одбор на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општинска заштита — Гевгелија, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 562/86. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 573 од 28. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1465-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на станувањето на Неготино, со Ц. О., ул. „Маршал Тито“ бб — Неготино, со следните податоци: Се брише досегашниот законски застапник Петар Пунков, секретар, а се запишува како нов законски застапник Блаже Цветковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 578/86. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 570 од 28. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1463-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заедницата за вработување, со Ц. О. — Неготино, ул. „Пекарев“ бр. 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Блаже

Настов, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Малиминов Симеон, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 570/86. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 475 од 2. VI. 1986 година, на регистарска вложка бр. 1-405-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Ветеринарна станица „Неготино“, Ц. О., ул. „Маршал Тито“ бр. 12 — Неготино, со следните податоци: Се запишува новиот застапник Јаневски Ристо, дипл. вет. директор, без ограничување, а се брише досегашниот застапник Лазар Нацев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 475/86. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 571 од 29. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-2074-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ под фирма Општинската самоуправни интересна заедница на култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 30 — Куманово.

Општинската СИЗ е основана со Самоуправна спогодба бр. 08-5/2 од 14. IV. 1986 година од 75 основачи.

Основни дејности:

140233 — СИЗ од областа на културата,

140234 — СИЗ од областа на физичката култура.

ОСИЗ во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за дејзино основање.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица и за ОСИЗ на култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Драгиша Стојчевски, в.д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 571/86. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 594 од 29. V. 1986 година, на регистарска вложка бр. 1-1854-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Едвард Кардел“, Р. О. — Скопје, булевар „АВНОЈ“ бб населба Аеродром (во основање), со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вера Кузмановска, а се запишува новиот застапник Кирљанова Душанка, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 594/86. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 561 од 12. VI. 1986 година, на регистарска вложка бр. 3-1790-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Постивар, ул. „ЈНА“ бр. 139, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Иван Скрозно, претседател, без ограничување, а се запишува новиот застапник Марко Писоки, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 561/86. (268)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 379 од 6. VI. 1986 година, на регистарска вложка бр. 1-105-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на споредната дејност на Работничкиот универзитет „Професор Миланковиќ“ Ц. О. — Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр.

32, со следните податоци: Се запиша проширување на споредната дејност со: следните податоци: 120190 — друго образование.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 379/86. (270)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 647 од 12. VI. 1986 година, на регистарската вложка бр. 1-1744-10-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Горче Петров“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Станковски Симо, а се запишува новиот застапник Давидовски Герасим, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 647/86. (273)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 603 од 11. VI. 1986 година, на регистарската вложка бр. 1-579-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за занимања „Димитар Влахов“, Ц. О. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Жупановски Ристо, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Дуковски Тодор, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 603/86. (275)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 271 од 12. V. 1986 година, на регистарската вложка бр. 2-29-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Бистра“ Р. О. — с. Галичник, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Граорковски Веле, директор, а се запишува новиот застапник Кипровски Ратко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 271/86. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 481 од 9. V. 1986 година, на регистарската вложка бр. 2-13-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Липковско Езеро“, Р. О., с. Липково, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бељули Иса, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Весели Шабан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 481/86. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 314 од 9. V. 1986 година, на регистарската вложка бр. 2-1895-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето односно поблиската адреса со следните податоци: Досегашното седиште односно поблиската адреса на Монтажно-инсталатерската задруга „Монтажа, Р. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 54а, се менува така што во иднина ќе гласи: „Монтажно-инсталатерска задруга „Монтажа“, Р. О. — Скопје, ул. „Железничка“ бр. 31б.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 314/86. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 573 од 30. V. 1986 година, на регистарската вложка бр. 3-1501-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на СИЗ поради престанок со следните податоци: Се брише од регистарот поради престанок Општинската самоуправни заседница за култура, со целосна одговорност, Куманово, „11 Октомври“ бр. 2, Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 573/86. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 360 од 2. VI. 1986 година, на регистарската вложка бр. 2-2073-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Градежно-занаетчишка производна задруга „Унионпрадба“, Р. О. — Скопје, ул. „Шарпланинска“ бр. 36, Скопје.

Градежно-занаетчишката производна задруга е основана со Самоуправната опшодба за занаетчишка задруга донесена на 25. XII. 1985 година.

Основачи на задругата се следниве задругари-занаетчи: Петров Кирил, Смилев Јордан, Крстевски Благоја, Поповиќ Драгослав, Ибиши Зејнула и Ружиновски Горѓи.

Основни дејности:

— ѕидарски и фасадерски; армирачки; тесарски; покриварски; паркетарски; молеро-фарбарски; изолатерски; штукомермерски, изработка и ставање на подови со вештачки смеси; печкарско-керамичарска; терацерски; лсарски; лимарски; дрвостругарски; изработка на дрвена амбалажа; поплочарски; калдрмачиска; инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација; инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица во правниот промет, задругата одговара целосно со целиот свој имот.

За обврските на задругата емчат задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува по 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Петров Кирил, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 360/86. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 635 од 7. VI. 1986 година, на регистарската вложка бр. 3-1750-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заседница за патишта и комунални дејности, Ц. О. — Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Диме Јакимовски, секретар, а се запишува новиот застапник Трајче Трајковски, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 635/86. (269)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 652 од 12. VI. 1986 година, на регистарската вложка бр. 1-1188-10-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на поблиската адреса и лицето овластено за застапување со следните податоци: Досегашното седиште на Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. — Скопје, ООЗТ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 61, се менува и во иднина ќе гласи: Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. — ООЗТ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје, ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 73, Скопје.

Се брише досегашниот застапник проф. д-р Јаким Петровски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Димитрија Јуруковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 652/86. (274)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 646 од 12. VI. 1986 година, на регистарската вложка бр. 1-517-7-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здраствениот дом на Скопје, со Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје, ООЗТ — Консултативно-специјалистичка служба, со Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје.

Бутел, „Партизански одреди“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник прим. д-р Стеван Николовски, управник, а се запишува новиот застапник д-р Милан Чичевалиев, управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 646/86. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 587 од 4. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1413-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради престанок на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата Тетово, со Ц. О., ул. „Маршал Тито“ бр. 53, со следните податоци: Се брише од судскиот регистар Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, со целосна одговорност, ул. „Маршал Тито“ бр. 53, поради престанок.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 587/86. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 701 од 30. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1545-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Валанцово, со следните податоци: Се брише од судскиот регистар Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Валанцово, ул. „Никола Карев“ бб, поради престанок.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 701/86. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 700 од 30. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1368-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитување и образование и научни дејности, Ц. О. — Валанцово, ул. „Никола Карев“ бб, со следните податоци: Се брише од судскиот регистар Општинската самоуправни интересна заедница за воспитување и образование и научни дејности: Ц. О. — Валанцово, ул. „Никола Карев“ бб, поради престанок.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 700/86. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 676 од 30. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-2083-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Ц. О. — Валанцово, под фирма: Општинска самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Ц. О. — Валанцово.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправна споподба бр. 01-32 од 16. IV. 1986 година, потпишана од 64 основачи.

Основни дејности: 140231 — самоуправни интересна заедница во областа на образованието;

140235 — самоуправни интересни заедници во областа на детската заштита.

Општинската самоуправни интересна заедница во правниот промет го трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Општинската самоуправни интересна заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Александар Илиев — секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 676/86. (287)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 663 од 19. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1711-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петрушев Томс, претседател на Собранието, а се запишува новиот застапник Прошев Пстар, претседател на Собранието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 663/86. (288)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 765 од 11. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-198-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Народен театар — Куманово, со целосна одговорност, ул. „Кирил и Методиј“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ратко Дамјановски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовица Станковски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 765/86. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 642 од 24. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2080-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Нов дом“ — Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 29, со различна одговорност.

Станбената задруга е основана со самоуправни спогодба за здружување од — 9. IV. 1986 година.

Основачи на задругата се: Иванов Трајче, Виков Лазар, Попов Ване, Спиоров Ристо, Лалков Ристо, Боев Димко, Лалков Тодор, Бошковски Јосиф, Стефанов Јордан, Ристов Бранко, Гечевски Мишо, Пришевски Киро, Горгиев Гоко, Јованов Стојче, Гочев Илија, Лалков Атанасие, Илиев Коле, Грков Трајче, Милков Благко и Петрезов Горги.

Основни дејности:

1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и станите на членовите на задругата;

2. организирање на штедење за стан за членовите на задругата;

3. купување станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејноста со личен труд, за потребите на самите членови;

4. набавување на прадежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови;

5. одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица станбената задруга одговара со сите свои средства. За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица, емчат и задругарите односно одговараат лично со 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Грков Данаил, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 642/86. (293)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 596 од 26. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1885-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената — запишувањето на спо-

редната дејност на Работната организација за средно наосочено образование Земјоделско-шумарски училишен центар „Иво Лола Рибар“, Ц. О. — Кавадарци, со следните податоци: Се запиша промената — запишувањето на споредната дејност со:

020130 — производство на прозје и посадочен материјал.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 596/86. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 533 од 30. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1411-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар бришењето поради престанок на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кавадарци, Ц. О., со следните податоци: Се брише поради престанок Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Кавадарци

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 533/86. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 717 од 7. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1768-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство — Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 26, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Касапинов Кирило, претседател, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стефан Ристов, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 717/86. (299)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 681 од 23. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“, Н. Сол. О. со ООЗТ Климево, ул. „Мирко Милески“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вељко Аврамовски, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Атанас Стреоски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 681/86. (300)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 724 од 9. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-6-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно училиште „Даме Груев“, с. Јагол Доленци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристеми Неџбудиќ, директор, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник Оломанци Оломан, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 724/86. (301)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 678 од 23. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-42-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општината во град Скопје со Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Аница Божиновска а се запишува новиот застапник Михајло Доревски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 678/86. (307)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 678 од 24. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1579-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за

застапување на Здружената самоуправни интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, Ц. О., ул. „Партизански одреди“ бр. 48а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јегени Ѕесник, претседател, без ограничување, а се запишува новиот застапник Колачев д-р Драгослав, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 687/86. (311)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 657 од 16. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-7-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделски факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје, булевар „Едвард Кардељ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Филип Пејчиновски, а за нов застапник се именува д-р Драги Михајловиќ, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 657/86. (312)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 733 од 10. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-4-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Машински факултет — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Томилав Бундалевски, декан, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Гаврило Гаврилоски, вршител на должноста декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 733/86. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 757 од 10. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1793-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за патишта на општината Гази Баба, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се бришат досегашните застапници Чаушевски Борис и Анастас Тасевски, а како нов застапник се запишува Блажевски Андреја, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 757/86. (314)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 715 од 2. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицински факултет, О. Сол. О. со ООЗТ при Универзитетски центар за медицински науки, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Иван Димчев, претседател, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Порфи Ставриќ, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 715/86. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 665 од 19. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1516-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Тетово, ул. „121“ бр. 2 — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Зулфиу Беќир, секретар, а се запишува новиот застапник Неделко Јаковчевски, претседател на Собранието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 665/86. (316)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 631 од 18. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1442-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Општинската самоуправа интересна заедница за образование и наука, Ц. О. — Титов Велес, ул. „ЈНА“ бб, со следните податоци: Се брише од регистарот Општинската самоуправа интересна заедница за образование и наука, Ц. О. — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 631/86. (317)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 632 од 18. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1434-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Општинската самоуправа интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 128, со следните податоци: Се брише од регистарот Општинската самоуправа интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 632/86. (318)

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84) РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување

1. Општи карактеристики:

Комплетно опремување до функционалност на две далноводни полиња 400 КВ и 110 КВ во ТС 400/110 КВ — Битола.

Понудата треба да содржи:

А. Изведување на градежни работи;

Б. Набавка на опрема;

В. Монтажа на целокупната опрема со монтажен материјал до функционалност и

Г. Испитување, функционални проби и пуштање во прогон.

Понудата треба да ги содржи сите елементи потребни за склучување на договор.

II. Услови:

Вршењето на работите на комплетното опремување до функционалност ќе бидат отстапени на подобен и најповолен понудувач.

III. Цена:

Понудата треба да содржи вкупна и единечна цена по позиции.

IV. Рокови:

Почеток на работите е IV квартал 1986 година. Во понудата да се даде рок на завршување на работите.

Рок за поднесување на пријавите за подобност и понудите е 15 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата за подобност треба да содржи:

— назив и точна адреса на понудувачот;

— доказ за регистрација;

— референц-листа за изведени исти или слични работи;

— извод за завршна сметка за 1985 година и за периодична пресметка за 1986 година;

— расположливи капацитети на работна сила и механизација (список на транспортни средства и алат, кадровска екипираност и сл.);

— начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи;

— должина на гарантниот рок;

— формула за клизна скала на плаќањето на изведените работи;

— можности за кредитирање.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до РО РЕК „Битола“ Суводол — Битола Капитална прадба со назнака „Не отворај — Пријава“ и „Не отворај — Понуда“.

Податоци за понудата — главни проекти за полињата можат да се добијат за увид кај инвеститорот.

За сите подетални информации понудувачите можат да се обратат до РО РЕК „Битола“ — РЗ-ЗС и КГ — електро служба.

Отворањето на пријавите ќе се врши од Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за денот и часот на отворањето на понудата подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена инвеститорот ќе изврши избор на најповолен понудувач. (388)

СОДРЖИНА

	Страна
544. Одлука за помилување на осудени лица	833
545. Уредба за висината и условите под кои ќе се исплатува еднократна парична помош на обврзниците на обучувањето за општо-народна одбрана	833
546. Одлука за дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година	834
547. Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот	834
548. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 163/85 од 25 јуни 1986 година	835
549. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 294/85 од 2 јули 1986 година	836
550. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 46/86 од 3 јули 1986 година	837
551. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 155/85 од 3 јули 1986 година	838
552. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 269/85 од 3 јули 1986 година	839
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
РЕСЕН	
281. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за стапките на придонесите за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на корисниците-работници од општината Ресен за 1986 година	839
Објава за запишување во регистарот на производители на саден материјал	840